

Нашата припрема за излегување во партизани да терат уште есента 1941 година. Тоа го подготвувале комунистичката партија и нејзините постари членови на Комунистичката партија.

Се впуштивме во една страшна и сурова војна, млади недораснати за таква неописива тешка и неиздржлива надчовечка страдалничка борба. Уште во најубавото време партијата како напредни омладинци ме прими во нејзините граници т.е. не власнитување да бидиме против фашизмот - окупаторот и тоа од првите денови доваѓањето во напатаземја. Ни зборуваше неговата нечовечка власт, тешко, тепање убивање, силовање интернацији, логори текок (мачки труд). Ни даваше летоци да читаме ком беа против мрачниот фашизам кој сакаше целиот свет да го овладее.

Ние уште растевме уште на лебот му викавме мамо дифјеск дај ми папо а не мајко дајми леб. Исто така и на таткото не му викавме татко туку тато. Не знаевме како се пушка со душка леворвер. Имамве по 17-18 години, но Комунистичката партија на Македонија и Комунистичката партија на Југославија не направија да бидеме бестрошни; нас куршум не не пробива ние сме многу јаки ние треба се да издржиме. Само така можеме да створиме македонска држава. Така јас со моите другари од с. Подмочани а јас од с. Гричари и тоа: Коста Кусаковски-Саве, Наумовски Јордан Калче, Глобочки Ицо-Мирче, Ивков Крсте Велко и јас Димитровски Круме Слободан-Мичо. На покана од партиската организација од с. Подмочани и политичкиот комесар на одредот "Даме Груев" на 28 август 1942 година ~~станавме~~ ^{стапивме} во овој одред. Сите ние си ~~мислевме~~ ^{хихи} не помислуваме што таму не очекува. Зедовме една страшна заклетва да се бориме со непријателот до последна капка крв. Што е на нас да ја чуваме тајната што тука ке ја разбереме да се жртвуваме за другарот ако му е потребна своја помош, за издајство и дезертерство и тајни ти судит одредскиот суд а за тоа следува само смртна казна. Бевме подучувани последниот залак леб и што друго било го подари со својот другар.

Се приклучивме до одредот во с. Болно. Ни беше многу тешко. На лисје подсобани под тебе но штом ке се завртиш тие ке побегнат од тебе ними ништо не ги држи за да бидат секојпат под тебе. Ти сега остануваш на здрава иерамна земја која те туши на грбот те на рамото или на коли.

Непријател број 2 беа вошки. Име, новодојдените дојдени со чисти алишта сите вошки се преферила на нас. Ето бела што е ова кревет нема, постела нема, покрив нема, а вошки колку да сакаш. Скоро секој ден имавме час за кршење на вошки, мајку му нивна како од земја излегуваа. Секогаш полни бевме со нив.

Бугарскиот окупатор не спие. Одредот "Даме Груев" му создаваше многу неприлики на бугарските команданти од гарнизоните на Ресенскиот, Битолскиот и Охридскиот. Исто така има мака и ~~вийнски~~ обавештајната служба од спомнатите градови. Овој прославен одред "Даме Груев" со акцијата што ја направи на 2 август 1942 година на ден Илинден во селото Смилево. Потоа на 19-20 август 1942 година во селото Кажани (участакот) полицијата поточно со една друга тактика на војување против одредот "Даме Груев" почнаа да затвараат сумливи напредни луѓе. Така најдоа на една важна личност од покретот баш во тоа време одма по нападот на Кажани тие Полицијата го затвараат Царафов Џане од село Лера Битолско. Овај Џане е бил секретар на партишка келија, член на Ревонски комитет, физичката структура над него пристанува да соработува за нив. Така да по акцијата на одредот во Кажани кој се повлекол према Гопеша Лера другарите се јавиле кај Џане за Храна и други потреби, не знаејќи дека Џане е сега полицајски човек. Се јавиле при него за храна и други потреби Џане му јавуват на полицијата за средба со штабот од одредот "Даме Груев". Џане заедно со полицијските началници испланирале каде Одредот да го наместат на заседа. Тоа било избрано на реката Шемница каде одредот требало да помине. Но сега Џане не носи ни храна ни други работи. Нити пак дошол да ги предводи другарите каде што требало да одат. Другарите од одредот сами решиле да одат на планираното место. Штом почнале да ја поминуваат реката Шемница згрмиле пушко митролези и шмајчи. Но за дреќа без жртви во одредот бил ранет само еден другар. Сега во овие денови Џане провалува партиски организации те провалата дојдува до селото Гавато затворен е и тогашниот секретар на Комитетот Бенев Коле. Коле зборува. Беше затворен во градот Ресен.

Тука ме фате битолската полиција, ме преферила во Кажани. Тогаш го видов Џанета како слегува од бугарскиот автомобил. Слушнав како му вели на бугарските агенти. Штом тие сакаат да ни ги затворат нашите куќи тогаш ние нивните ке ги затвориме. Од Гавато провалата се прошире на Преспански терен. Прво беше провалено целото сопотско и ~~вид~~ тука низ цела Преспа што беше под ~~бу~~ бугарска окупација

Беа позатворени сите партиски келии скоецките организации и симпатизери, беше позатворен целиот околиски комитет. Два толку бразо и вешто го направи обавештајната служба што никој на тоа не помислуваше, па ни Стефан Наумовски ниту Богоевски Мите па ни секретарот на Околискиот комитет Теговски Димитрачи. Те сега во оваа бугарска акција преку овие затвореници со употреба на физичко мачење требаше да се дојде до човекот кој одржува директна врска со Одредот.

Секако таква врска со Одредот е најдена казано му беше на бугарите тачно каде е Одредот. Ова признавање е дадено на 11.IX.1942 година. Највероватно околу ручек време. Затоа што на 11.IX. при вечерта бугарската војска по направениот нивни план за блокирање на јаделот терен каде што е бил сместен Одредот. Пред овој момент јавено ни е од партиски човек од Ресен да Одредот е провален. Другарите Стив, Мире, Свештарот, јевчарот, Панде беа многу вознемирени. Цели пет, шест дена стално идеја другари од селото болно и известуваа што се случува со затварањето во селата Сапотско, Златари и гр. Ресен, и други места.

Многу кобно и несфатлива ситуација за партијата тоа е претенка да се опишат како овие што бугарскиот ~~жилиници~~ фашизам ги затворе бар половината да дојдеа во партизани.

Одлука – на 11 на вечерта да се Одредот префрли на Бигла планина. Во првиот мрак се доближавме до џадето. Тој момент неможам да го заборавам (истина а за смеење Свештарот нареди да не некој тушне да не пушти воздух, оти непријателот може по мирисот да не сети. Не се заборава и тоа што тогаш за среча наша Бугарите ги местаа заседите и се расправаа каде да биди заседата. Ова нивна распраја ја искористивме и непримитно преминавме преку џадето према месноста ~~Журјак~~ над село Кривени. Народ борците и сега не мачи зашто Стив и Мите Богоевски останаа тука. Сега нај и најстрашниот деновиза нас како да кажам обвикани со прници за нашите раководители. За загинувањето на Стив и Мите ја слушнавме од Ѓорче Свештарот. На 12 септември рано еден авион го надлетува логорот а ние го исмејуваме што ќе пушкат на празно. Слушнавме доста пукотини. Авионот имаше задача да не растури. Ние да се поделиме поединечно и во бегство и да налетуваме на нивните заседи кои беа на сите страни поставени. Местото беше блокирано од сите страни и тоа: Од страна на селото Петрино према Охрид кој напредувал Охридскиот Гарнизон. Од правецот на Касарната до манстирот Јанкоец Ресенскиот гарнизон. Џадето го душеше Битолскиот гарнизон од манстирот Јанкоец па се до местото завојот, кривините Буково.

И низ шумата со цел да се спојат со Петринската страна тоа било војник до војник. Можело само пиле да прелетат. Кога вака беше срдисан теренот Охридскиот гарнизон во Стрелце напредува со пушкање кон логорот со цел да не нападнат да одиме кон цадето. Така овој Охридски гарнизон оди према Цадето. И некое време излегол на цадето и се спои со ~~Српскиот односно~~ ^{Бугарскиот} со војниците од двата гарнизони, кои го обезбедувале Цадето. Не бараде насекаде. Ние тутка не бевме. Еден дел од Ресенската војска се упатиле кон тој правец. Така и почнала борбата со Мите и Стив од една страна и бугарската војска. Те на овој начин се убиени и Мите и Стив нашите највисоки раководители. На 12 септември 1942 г. Швентарот со Илиевски Славе Стево борец од одредот одат во с. Кривени при братму на Стево и му даваат задаток да утре дента на 13 септември Стерјо појде кај Мите Богоевски и му однесит писмо напишано од Швентарот. Стерјо на 13 септември оди за Болно но поминува кај манастирот Света Бугорица кај ~~Жанко-еу~~ манастирот. Тука Стерјо се скрива со некој зелани и во разговор со нив за пушкањето на бугарите тие му рекле да Богоевски Мите е убиен а со него уште еден друг човек. Така со оваа вест Стерјо се враќа во Кривени. Но по пат кај село Избишта разбрај друга вест да еден партизан е фатен од бугарите (Богрич Леон). На вечерта на 13 Стерјо дојде во логорот Курјак и ја казаа жалната трагедија за другарите. Швентарот не построи во строф и сите со солзи на очите му одадовме почит со едноминутно молчење. На вечерта на 13 септември кршење од жал тргнавме во логорот Гричи рид. Натака иако ни е описано во поранешните исказувања.

27.09.1987 год.

Димитровски Круме Мичо

Ресен